

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 4) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 мај 2021 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145”.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје - Аеродром (во понатамошниот текст: Друштво), на 7 април 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентралата МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145”, УП1 бр. 12-38/21 од 7 април 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 12 април 2021 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

На Друштвото му е издадено Одобрение за градење бр. УП-07/1 од 4 декември 2015 година издадено од Општина Студеничани, со кое на Друштвото му се одобрува изградба на мала хидроелектрична централа МХЕЦ Маркова река 145 во Општина Студеничани, со правосилност од 21 декември 2015 година.

Друштвото има Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143 МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144 и МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145 склучен помеѓу Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 1 јули 2015 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 1 јули 2015 година, склучен за период од 23 години сметано од денот на склучувањето, Анекс на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143 МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144 и МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145 заведен под бр. 02-5784/1 од 1 јули 2015 година, склучен помеѓу Друштвото со бр. 78-0302 од 09 јуни 2018 година и

Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3272/1 од 22 јули 2018 година и Анекс бр.2 на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.143 МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.144 и МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145 заведен под бр. 02-5784/1 од 1 јули 2015 година, склучен помеѓу Друштвото со бр. 265-0302 од 5 октомври 2020 година и Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2 октомври 2020 година, со кој рокот за изградба на објектите се определува до 2 септември 2021 година.

Друштвото има Дозвола за користење на вода за производство на електрична енергија и употреба на мала хидроелектрична централа МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11 УП1 бр.235 од 15 мај 2015 година.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.2, односно од Образецот БЛ 10.2 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат. Друштвото го комплетираше барањето на 20 мај 2021 година.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-973/1 од 27 мај 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* и член 14 став (1) точка 4) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала МХЕЦ "МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145" на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-38/21
27 мај 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 4 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 4 të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 27 maj 2021, miratoi

VENDIM
PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË PËRKOHSHME TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAQEDONI” SHPK Shkup, i lëshohet licencë e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga Hidrocentrali Elektrik HCEV “MARKOVA REKA” me nr. ref. 145.
2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-38/21
27 maj 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски

Прилог:

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца**
Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје,
со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје - Аеродром, Република Северна
Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:**
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремена лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-483-2021
- 4. Единствен матичен број:** 6980171
- 5. Единствен даночен број:** 4080014546381
- 6. Локација на вршење на енергетската дејност**
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична
енергија ќе ја врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ "МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145" во
Општина Студеничани.
- 7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**
Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за
дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на
лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во
согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија.
- 8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со
вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија,
начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на
извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи,
информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на
електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од хидроелектроцентрала МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145” со следните технички карактеристики:

- а) назив на хидроелектроцентралата: МХЕЦ “МАРКОВА РЕКА со реф.бр.145”
- б) моќност на хидроелектроцентрала: 1000 kW
- в) податоци за турбина:
 - тип и производител: Пелтон вертикална
 - моќност: 928 kW
 - номинална брзина: 600 RPM
 - проток: $Q=750 \text{ //s}$
 - нето пад: $H=140,6 \text{ m}$
- г) податоци за генератор:
 - тип и производител: Синхрон, вертикален, Marelli Motori Спа - Италија
 - инсталирана привидна моќност: 1250 kVA,
 - фактор на моќност: 0,8
 - номинална активна моќност: 1000 kW,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,4 kV,
 - номинална брзина: 600 RPM
- ѓ) податоци за трансформатор:
 - моќност привидна: 1350 kVA,
 - номинален напон: 0,4/10,5(21) kV/kV

Shtojcë:

**LICENCË E PËRKOSSHME
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE**

- 1. Emri dhe selia e bartësit të Licencës së përkohshme:**
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAQEDONI” SHPK Shkup, me seli në rr. “Metodija Shatorov – Sharlo” nr. 11- 1/1 Shkup - Aerodrom, Republika e Maqedonisë së Veriut

- 2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet Licenca e përkohshme:**
Prodhimi i energjisë elektrike

- 3. Numri evidentues i licencës së përkohshme:** EE-ПРОИЗ-483-2021

- 4. Numri i amzës:** 6980171

- 5. Numri i tatimit:** 4080014546381

- 6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike**
Bartësi i licencës së përkohshme do ta kryejë veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga Hidrocentrali Elektrik HCEV “MARKOVA REKA” me nr. ref. 145 në Komunën e Studeniçanit.

- 7. E drejta për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike**
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim me rregullat e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

- 8. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme:**
Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera të nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

9. Kapacitetet prodhuese me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike

Veprimtaria energjetike e prodhimit të energjisë elektrike do të kryhet nga Hidrocentrali Elektrik HCEV "MARKOVA REKA" me nr. ref. 145 me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i hidrocentralit elektrik: HCEV "MARKOVA REKA" me nr. ref. 145
- b) fuqia e hidrocentralit elektrik: 1000 kW
- c) të dhënat për turbinën:
 - lloji dhe prodhuesi: "Pelton" vertikal
 - fuqia: 928 kW
 - shpejtësia nominale: 600 RPM
 - rrjedha: $Q=750$ //s
 - rënia neto: $H=140,6$ m
- ç) të dhënat për gjeneratorin:
 - lloji dhe prodhuesi: "Sinhron" vertikal, "Marelli Motori Spa" - Itali
 - fuqia e instaluar aparente: 1250 kVA,
 - faktori i fuqisë: 0,8
 - fuqia nominale aktive: 1000 kW,
 - frekuenca: 50Hz
 - tensioni punues: 0,4 kV,
 - shpejtësia nominale: 600 RPM
- d) të dhënat për transformatorin:
 - fuqia aparente: 1350 kVA,
 - tensioni nominal: 0,4/10,5(21) kV/kV